

<b>1</b>	Наслов на наставниот предмет	<b>НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА</b>							
<b>2</b>	Код	<b>M5HM</b>							
<b>3</b>	Студиска програма	Математика							
<b>4</b>	Организатор на студиската програма	Институт за математика							
<b>5</b>	Степен	Прв циклус академски студии							
<b>6</b>	Академска година/семестар	Прва/ 5	<b>7</b>	Број на ЕКТС кредити	<b>6</b>				
<b>8</b>	Наставник	Д-р Марија Оровчанец, редовен професор Д-р Љупчо Настовски, вонреден професор							
<b>9</b>	Предуслови за запишување на предметот	Математичка анализа 1, Компјутерски апликации, Програмирање							
<b>10</b>	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со нумеричките методи за приближно решавање на системи линеарни равенки, равенки со една непозната, полиномни равенки, диференцијални равенки, апроксимација и интерполација на функции и наоѓање на сопствени вредности и вектори на матрица и примена на истите на конкретни задачи. Примена на соодветен софтвер за добивање на нумерички решенија на задачите.								
<b>11</b>	Содржина на предметната програма: <i>Теориска настава:</i> Приближувања и грешки, грешки при пресметувања. Нумеричко решавање на системи линеарни равенки, точни методи, итеративни методи, конвергенција. Апроксимација на функции со полиноми (Теорема на Вајерштрас). Интерполација – формули на Лагранж, Ќутн, Чебишев. Нумеричко решавање на равенка со една непозната, метод на прости итерации, Ќутн-Рафсонов метод, општи аспекти на конвергенција. Приближни методи за решавање на полиномни равенки, диференцијални равенки, Метод на Рунге-Кута. Наоѓање на сопствени вредности и вектори на матрица. <i>Практична настава:</i> Примена на соодветен софтвер за добивање на нумерички решенија на задачите.								
<b>12</b>	Метод на учење: активно следење на предавањата и вежбите, усвојување на материјалот со домашно учење и самостојни задачи								
<b>13</b>	Вкупен расположлив фонд на време	180 часа							
<b>14</b>	Распределба на расположливото време	седмично: 2 часа предавања, 2 часа аудиториски вежби, 1 час лабораториски вежби							
<b>15</b>	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		30 часови				
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		45 часови				
<b>16</b>	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		10 часови				
		16.2	Самостојни задачи		30 часови				
		16.3	Домашно учење		65 часови				
<b>17</b>	Начини на оценување								
	17.1	Тестови			40 бодови				
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			бодови за 17.3				
	17.3	Активност и учество			10 бодови				
	17.4	Завршен испит			50 бодови				
<b>18</b>	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 49 бода			5 (пет) (F)				
		Од 50 бода до 60 бода			6 (шест) (E)				
		од 61 -70 бода до бода			7 (седум) (D)				
		од 71 бода до 80 бода			8 (осум) (C)				
		од 81 бода до 90 бода			9 (девет) (B)				
		од 91 бода до 100 бода			10 (десет) (A)				

<b>19</b>	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за потпис 30% од поени на тестовите Услов за завршен испит 50% од поени на тестовите																					
<b>20</b>	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски (и англиски по потреба)																					
<b>21</b>	Метод на следење на квалитетот на наставата		Квалитет и квантитет на стекнатите знаења																					
<b>Литература</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Задолжителна литература</th> </tr> <tr> <th>ред. бр.</th> <th>Автор</th> <th>Наслов</th> <th>Издавач</th> <th>Година</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.1 1</td> <td>Г.В.Милован овиќ,</td> <td>Нумеричка анализа 1 део,</td> <td>Научна книјига, Београд,</td> <td>1985</td> </tr> <tr> <td>22.1 2</td> <td>Г.В.Милован овиќ,</td> <td>Нумеричка анализа 2 део,</td> <td>Научна книјига, Београд,</td> <td>1985</td> </tr> </tbody> </table>					Задолжителна литература					ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година	22.1 1	Г.В.Милован овиќ,	Нумеричка анализа 1 део,	Научна книјига, Београд,	1985	22.1 2	Г.В.Милован овиќ,	Нумеричка анализа 2 део,	Научна книјига, Београд,	1985
Задолжителна литература																								
ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година																				
22.1 1	Г.В.Милован овиќ,	Нумеричка анализа 1 део,	Научна книјига, Београд,	1985																				
22.1 2	Г.В.Милован овиќ,	Нумеричка анализа 2 део,	Научна книјига, Београд,	1985																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Дополнителна литература</th> </tr> <tr> <th>ред. бр.</th> <th>Автор</th> <th>Наслов</th> <th>Издавач</th> <th>Година</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.2 1</td> <td>N.V. Kolchenova, I.A. Maron,</td> <td>Computational Mathematics: worked examples and problems with elements of theory</td> <td>Mir Publishers, Moscow</td> <td>1975</td> </tr> <tr> <td>22.2 2</td> <td>Б. Трпеновски, Н. Целакоски</td> <td>Елементи од нумеричката математика</td> <td>Просветно дело, Скопје</td> <td>1992</td> </tr> </tbody> </table>					Дополнителна литература					ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година	22.2 1	N.V. Kolchenova, I.A. Maron,	Computational Mathematics: worked examples and problems with elements of theory	Mir Publishers, Moscow	1975	22.2 2	Б. Трпеновски, Н. Целакоски	Елементи од нумеричката математика	Просветно дело, Скопје	1992
Дополнителна литература																								
ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година																				
22.2 1	N.V. Kolchenova, I.A. Maron,	Computational Mathematics: worked examples and problems with elements of theory	Mir Publishers, Moscow	1975																				
22.2 2	Б. Трпеновски, Н. Целакоски	Елементи од нумеричката математика	Просветно дело, Скопје	1992																				